

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ



| Број 68 | Година XI | јануари - фебруари 2016 г. | Весник на Општина Аеродром



Среќна Нова 2016 година

ДОНЕСЕН БУЏЕТОТ ЗА 2016 ГОДИНА	3
АКТИВНОСТИ	4 - 15
СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ	16 - 17
ОБРАЗОВАНИЕ	18 - 19
ТЕАТАР	20
ЗАБАВА	21
ЗДРАВЈЕ	22 - 23
СТИЛ	24 - 25
ЖИВОТ	26 - 29
ПИСМА	30
ИНФО	31

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- **Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот** – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- **Одделение за урбанизам** – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- **Комунално одделение** – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“ излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција
м-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Уредува
Одделение за односи со јавност и развој и поддршка на интегралниот информациски систем

Лектор
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн
Даниела Чабукowska

Издава
Општина Аеродром

Градоначалник
Ивица Коневски

Печати
Графички центар-Скопје

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516
факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk
www.aerodrom.gov.mk

Адреса:
Јане Сандански 109 Б,
1000 Скопје

ДОНЕСЕН БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЗА 2016 ГОДИНА



На 43-та седница на Советот на Општина Аеродром што се одржа на 18.11.2015 година беше донесен Буџетот на Општина Аеродром за 2016 година.

Новиот Буџет, кој е речиси идентичен со минатогодишниот, изнесува околу 17 милиони евра, од кои 11 милиони се предвидени за дотации и плати во основните училишта и градинки, а другите 6 за реализација на проектите почнати во 2015 година, како и на голем број проекти предвидени за 2016 година.


Меѓу покрупните проекти опфатени во Буџетот за реализација во 2016 година се изградба на две нови детски градинки, од кои едната во Горно Лисиче, а другата во Аеродром, поточно во населбата Јане Сандански.

Буџетот предвидува, исто така, целосна изградба на улицата „Руди Чајавец“ во Стар Аеродром, изградба на нова улица во Реонски центар „Аеродром“, изградба на две нови улици во Мичурин и тоа „Анастас Митрев 1“ и „Венијамин Мачуковски 3“, целосна реконструкција на улицата Ѓорѓи Капчев во Горно Лисиче, како и реконструкција на три моста на Усјанскиот канал.

Исто така, Буџетот за 2016 предвидува и довршување и пуштање во употреба на новиот парк покрај кејот на реката Вардар во близина на Фудбалската федерација на Македонија и многу други проекти, со кои ќе се подобрат условите за живот на граѓаните во општината.

Според анкетираниите жители

АЕРОДРОМ ЕДНА ОД НАЈДОБРИТЕ ОПШТИНИ



споредено со другите општини, дури 85 проценти од анкетираниите одговориле најдобра или меѓу подобрите. Само 4 проценти од испитаниците сметаат дека Аеродром е меѓу полошите или најлоша, а 11 проценти немаат одговор.


Граѓаните, исто така, искажале голем процент на задоволство од работата на администрацијата, од транспарентноста, од хигиената во општината, но пред сè од проектите што ги работи, меѓу кои спортските центри Јане Сандански и Ново Лисиче, спортските

Според резултатите од анкетата за задоволството на граѓаните од работата на Општина Аеродром што беше спроведена во текот на ноември на 2.721 реп-

резентативен примерок, нејзините жители сметаат дека таа е една од најдобрите општини.

На прашањето каква е вашата оценка за Општина Аеродром,

ЗА ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ ЌЕ ОДЛУЧУВА ГОЛЕМО МНОЗИНСТВО ОД ГРАЃАНИТЕ



Поголемиот број од анкетираниите граѓани, поточно 48 проценти имаат негативно мислење и сугерираат да бидат консултирани пред да се воведат зонско паркирање, што Општината ќе го почитува и ќе дозволи зонско паркирање исклучиво на локации за кои граѓаните ќе бараат со големо мнозинство.


игралишта во сите населби, реконструкцијата на спортските сали во училиштата, изградбата на водовод и фекална инфраструктура во руралниот дел, проширувањето и изградбата на нови паркиралишта, изградбата на 9 нови паркови, доделувањето бесплатна парична помош за бебиња, изградбата на нова детска градинка „Сонце“, новите детски градинки во Горно

Лисиче и во Јане Сандански предвидени за 2016 година, воведувањето бесплатен англиски јазик во градинките, бесплатната училишна облека, како и размената на најдобрите ученици и настава во Лондон.

Со оглед на тоа што резултатите од анкетата во делот на проектите покажаа дека Општина Аеродром се движи во добра насока,

таа ќе продолжи да инвестира во инфраструктурата и образованието, како и во изградба на спортски објекти и паркови. И во иднина, како и до сега, преку средби, анкети и други видови комуникација со нејзините жители, Општина Аеродром ќе ги земе предвид нивните мислења и сугестии во изработката на проекти, во интерес на граѓаните и на нивните потреби.

ХИМНАТА ЌЕ СЕ ИНТОНИРА САМО ВО ПОНЕДЕЛНИК




нирањето на химната, 38 проценти негативно, а 14 проценти се неутрални. Дел од испитаниците граѓани, кои не се согласуваат химната на Република Македонија да се интонира секој ден, даваат предлог тоа да се прави еднаш неделно. Општина Аеродром, почитувајќи ги сугестиите


Во однос на интонирањето на македонската химна во основните училишта 48 проценти од испитаниците се изјасниле позитивно во однос на инто-

на граѓаните, донесе одлука химната да се интонира само во понеделник во рамки на училиштето, како што беше минатата година.

ЗА ДУРИ 91 ПРОЦЕНТ СЦ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ Е ПОЗИТИВЕН ПРОЕКТ



ГРАЃАНИТЕ ГИ ОДОБРУВААТ ПАРКОВИТЕ ВО АЕРОДРОМ



Со високи 82 проценти жителите на Општина Аеродром го изразија своето задоволство за изградбата на нови паркови.

На прашањето „Какво е вашето мислење за изградбата на 9 нови паркови во Општина Аеродром“ дури 82 проценти од испитаниците одговориле позитивно, само 9 проценти негативно и 9 проценти немале одговор.

Општина Аеродром е позната по големиот број паркови во сите нејзини населби. Во последните неколку години се изградени 9 големи зелени паркови на површина од 100.000 квадратни метри, со што значително се влијае врз подобрување на екологијата.

Општина Аеродром ќе го почитува мислењето на граѓаните и ќе продолжи со изградба на паркови и подигање зеленило и на други локации.



Градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Ко-

го означија почетокот на третирање на сообраќајниците во Општина Аеродром со средството

Ова средство се користи во повеќе европски градови, меѓу кои Лондон, Барселона и Виена.



НОВИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗАГАДУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

невски, на 14.11.2015 година на крстосницата меѓу булеварите „Србија“ и „Трета македонска бригада“ (кај крстот) официјално

калциум магнезиум ацетат како една од мерките за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух.

Искуствата од европските градови каде што се користи ова средство, како што изјави градоначалникот Трајановски, покажуваат дека со

негово аплицирање потенцијалот за намалување на прашина е од 10 до 30 проценти.

Станува збор за средство што се користи за контрола и намалување на ситната прашина (ПМ10 и ПМ2,5 честичките) и за стабилизација на патиштата.

Средството е еколошки производ, биоразградлив, не е штетен за растенијата (погоден е за апликација во близина на паркови и зелени површини), а најважно е што не е корозивен (нема да предизвика оштетување на возилата). Производот е лесен за апликација и целосно е стабилен, што значи може да се чува за подолг период.

При неговото аплицирање како резултат на неговиот состав може да се почувствува слаб мирис на оцет, кој исто така не е опасен по здравјето на луѓето.

Градот Скопје ги информира граѓаните дека на со-

браќајниците каде што ќе се аплицира средството брзината ќе биде ограничена на 40 километри на час, поради можна појава на лизгавост на коловозот. На улиците ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација.

Третирање на сообраќајниците во Општина Аеродром со средството калциум магнезиум ацетат е уште една од мерките што се преземаат во Општина Аеродром за заштита од загадувањето.

„Ние сме во перманентна комуникација со Градот Скопје за решавање на овој проблем. Ме радува констатацијата дека со сите овие активности се намалува загадувањето на воздухот. Ние како Општина заедно со инспекторите на Град Скопје вршима редовна контрола на сите стопански објекти во нашата општина и ги проверуваме елаборатите за жи-

вотна средина дали се постапува во согласност со нив. Констатирано е дека досега секаде се постапува согласно елаборатите. Истовремено работиме на расчистување на депониите. Со задоволство можам да констатирам дека денес во Општина Аеродром не постои ниту една депонија (иако до пред неколку години имаше преку 100). Во моментот се подига парковско зеленило покрај кејот на Вардар на делот спроти поранешната депонија Вардариште, кој во минатото беше главниот извор на загадување и преземаме сè што е во рамки на нашите ингеренции со цел да ги подобриме условите за живеење за жителите на Општина Аеродром и на Градот Скопје. Се надевам дека со сите наведени активности ќе имаме позитивни резултати во решавањето на овој предизвик“, изјави градоначалникот Коневски.

Како да се затоплуваме, а да не го загадуваме воздухот?

НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПАЛАТ ВЕСНИЦИ, ТЕТРАПАК, ГУМА, МЕБЕЛ...

Како да се затоплуваме, а да не го загадуваме воздухот? Ова е насловот на брошурата што од 12.12.2015 година почна да им се дели на граѓаните на територијата на Општина Аеродром, во соработка со Град Скопје.

Целта е преку оваа брошура да се едуцираат граѓаните како да користат квалитетни енергенси за нивно квалитетно согорување при затоплување на



домовите, што ќе придонесе за заштита на воздухот и на здравјето на луѓето, но и заштеда на финансиски средства.

Во брошурата се наведуваат информации за тоа какво дрво треба да се користи при затоплување на домовите, кои производи не треба да се палат, како што се отпад од растенија, весници, тетрапак, гума, дрво од мебел, боја, лак и слично, со кои ќе се подигне јавната свест за значењето на квалитетот на амбиентниот воздух, но и свеста за заштита на животната средина.



ГОЛЕМА АКЦИЈА ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ ШУТ И СМЕТ



Општина Аеродром неодамна реализираше голема акција за собирање на сметот и шутот што несовесни граѓани го фрлаат на недозволените места и надвор од контенјерите.

Во акцијата беа собрани над 40 тони смет и шут, а активностите ќе продолжат и во наредниот период сè додека не се исчисти целиот шут и смет од целата територија на Општината.

Акцијата се реализираше во соработка со службите од ЈП „Комунална хигиена“.

Општина Аеродром апелира до граѓаните шутот и сметот да го одложуваат на соодветно место одредено за тоа, бидејќи фрлањето отпад на недозволените места ќе биде санкционирано во согласност со законската регулатива.

РЕДОВНА ЕСЕНСКА ГЕНЕРАЛКА



На 16.11.2015 година градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски, како и директорите на јавните градски претпријатија покрај кејот на Вардар официјално ја почнаа редов-

ната есенска генералка за средување на општината.

Ова место е одбрано со цел да видат како се одвива изградбата на новиот зелен парк, кој како што рече градоначалникот Коневски, ќе биде втор по големина во



Скопје со 10 хектари површина и се очекува да биде готов на почетокот на наредната година.

На посетата на терен градоначалникот Трајановски се осврна на активностите што јавните претпријатија на Градот Скопје ќе ги спроведуваат во рамките на акцијата, преку која на територијата на Општина Аеродром екипи на јавните претпријатија со зголемен капацитет на луѓе и механизација ќе дејствуваат на решавање на проблеми во своите области. Градоначалникот Трајановски нагласи дека соработката со Општина Аеродром е на високо ниво и тоа резултира со голем број реализирани проекти на територијата на општината, меѓу кои како покрупни се реализација на втората фаза од проширувањето на булеварот „Трета македонска бригада“, продолжување на булеварот „АСНОМ“ кон Горно Лисиче и изградба на нова улица паралелна на булеварот „АСНОМ“.

Општинската и градската администрација, исто така, одржаа заедничка средба со претставници на урбаните заедници, со цел да го слушнат гласот на граѓаните и да се информираат изворно за состојбите на терен во општината.

На тој начин се зајакнува и без тоа добрата соработка меѓу Градот Скопје и Општина Аеродром во реализирањето на заедничките проекти и се договараат идните заеднички проекти.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ПРИСТАПНА И ДОСТАПНА



Неодамна пред административната зграда на Општина Аеродром беа поставени пристапни рампи, за полесно движење на лицата со хендикеп.

УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ НАЈДОБРИ НА РЕГИОНАЛНИОТ ПРОТИВПОЖАРЕН КВИЗ

На 11.11.2015 година во просториите на Даре Џамбаз, се одржа 31-от регионален противпожарен квиз-натпревар „Скопје 2015“. На натпреварот најмногу знаење покажа екипата на ООУ „Блаже Конески“, која беше убедлив победник во



категијата кадети и го понесе епитетот најдобра во градот Скопје.

Противпожарните квиз-натпревари се организираат со цел да се подигне противпожарната култура и знаење кај младата популација, а преку нив непосредно да се влијае и врз возрасните.

АЕРОДРОМ ЕДНА ОД НАЈТРАНСПАРЕНТНИТЕ ОПШТИНИ

Високо транспарентни	Транспарентни	Делумно транспарентни	Нетранспарентни
12.07.2015			
	Аеродром Карпош Центар	Македонски Брод Кисела Вода	Сарај Сопиште Студеничани Чаир
30.09.2015			
	Аеродром Карпош Кисела Вода Центар	Македонски Брод Сопиште	Сарај Студеничани Чаир
18.11.2015			
Аеродром Карпош Центар	Кисела Вода	Македонски Брод Сопиште	Сарај Студеничани Чаир
Аеродром е една од трите најтранспарентни општини во своето работење, според истражувањето на Фондацијата Фридрих Еберт и Млади Европски Федералисти – Куманово (ЏЕФ Македонија).	за три датуми, и тоа 12.07.2015 година, 30.09.2015 година и 18.11.2015 година.	Под транспарентност на општините при објавување податоци се подразбира редовно информирање на јавноста преку официјалната веб-страница на општината за девет точки, и тоа: статут, план за буџет, квартални извештаи за извршување на буџетот, план за јавни набавки, лице задолжено за слободен пристап до информации од јавен карактер, објаснување за	користење на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, најјави на седници на совет, записници од седници на совет и службени гласила.
Станува збор за проект „Транспарентност на општините при објавување на информации од јавен карактер на општинските веб страници“, со кој се следеше транспарентноста на општините од изборната единица 1 при објавување информации од јавен карактер			Според истражувањето, Аеродром, Карпош и Центар се најтранспарентни општини во изборната единица 1, Кисела Вода спаѓа во транспарентни општини, Македонски Брод и Сопиште во делумно транспарентни, а Сарај, Студеничани и Чаир во нетранспарентни општини.

Форум за кадровски менаџмент

УСПЕХОТ ЗАВИСИ ОД ПРАВИЛНОТО МЕНАѢИРАЊЕ

Општина Аеродром во изминатите неколку години има организирано 127 настани, работилници, семинари, обуки од ваков тип на кои до сега присуствувале околу 3.000 лица

На 11.11.2015 година и 12.11.2015 година на Скопскиот саем, се одржа „Форум за кадровски менаџмент“, во организација на Бизнис центарот на Скопскиот плански регион, Сојузот на стопанските комори и Општина Аеродром.

Експерти, претставници на банките и менаџери на „Форумот за кадровски менаџмент“ дискутираа за предизвиците и можностите за развој на компаниите и за вработениот кадар како клучен фактор за успех на компанијата.

„Добриот кадровски менаџмент во една компанија е двигател на напредокот и успехот на истата компанија. Преку личниот развој на вработените и коучингот, компанијата вложува и придонесува за својата зголемена профитабилност,“ рече Митко Алексов, извршен директор на ССК.



Розалија Карчицка Василевска, проектен координатор на Бизнис центарот при Скопски плански регион информира дека форумот како потреба е идентификуван во рамки на серијата информативни и советодавни настани за мали и средни претпријатија.

„Општина Аеродром во изминатите неколку години има организирано 127 настани, работилници, семинари, обуки од ваков тип на кои до сега присуствувале околу 3.000 лица, ние и во иднина ќе продолжиме со организирање на слични настани“ истакна претставникот на општината од одделението за ЛЕР.



ИЗВРШЕНА ЕСЕНСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА

Во текот на есента беше извршена редовната есенска дератизација во Општина Аеродром.

На подрачјето на целата општина се опфатија 2.500 шахти со 7.500 мамци, вклучувајќи ги и основните училишта на нејзината територија.

Дератизацијата на глодачите ја вршеше Центарот за јавно здравје - Скопје.

ЕДУКАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ВО ДОМОВИТЕ

На 4.12.2015 година, во просториите на Општина Аеродром се одржа првата од серијата средби меѓу претседателите на Заедниците на сопственици и претставници на полицијата.

На средбата присуствуваа околу 20-на претседатели на Заедниците на сопственици, кои учествуваа во дебатата за спречување кражби во домот.

За време на презентацијата претставниците од МВР потенцираа неколку совети за начините како да се заштитиме од кражби, како што се затворање на сите врати и прозорци во домовите и автомобилите, да се негуваат добрососедските односи, да не се дозволува непознато лице да влезе во



домот и секоја сомнителна ситуација да се пријави во полиција на телефонскиот број 192.

Преку едукацијата на Заедниците на сопственици и граѓаните се очекува да се зголемат безбедносните мерки и безбедносната култура. На овој начин би се подобрила и соработката на граѓаните со

полицијата, така што би се стеснил просторот и би се отежнале условите за вршење на кривичните дела.

Инаку, ова беше прва средба од циклусот вакви настани, кои се одржуваат еднаш неделно со сите претседатели на Заедниците на сопственици од сите населби на општината.

СОВЕТИ КАКО ПОЛЕШНО ДА СЕ НАЈДЕ РАБОТА

На 10.12.2015 година во просториите на Општина Аеродром се одржа работилница, на

која беа презентирани активните мерки и програми за вработување наменети за невработените лица,



а исто така беа презентирани повољностите што можат да ги искористат претпријатијата доколку вработат невработено лице.

На презентацијата беа промовирани искуства од користењето на достапните мерки и повољности за вработување, а беа претставени и корисни информации за младите претприемачи. Целта на ваквите средби покрај мерките за зајакнување на капацитетите на фирмите, е и да се зајакне соработката меѓу локалните бизниси и институциите.

Успешно реализирана акцијата Ден на дрвото

НАСАДЕНИ 1.600 ДРВЈА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



Претставници на администрацијата на Општина Аеродром, пратеничката Јасминка Дамчевска, како и претставници од основните училишта и детските градинки од општината, со засадување

на околу 600 дрвца на целата територијата на Општината дадоа своја поддршка на 16-та акција на Денот на дрвото, што се одржа на 2.12.2015 година под мотото „Засади скопска иднина!“.

Во текот на акцијата се насадија садници од видот јасен, јавор, липа и други видови листопадни, како и зимзелени дрвца.

НОВИ 100 „ПЛАТАНИ“ ВО ПАРКОТ СО АВИОН

На 17.12.2015 година градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски учествуваа во есенската акција за садење 5.000 дрвја на територијата на градот. Во рамки на оваа акција на територијата на Општина Аеродром беа насадени 1.000 дрвја од видот платан, од кои 100 во паркот со авион, така што заедно со акција на Денот на дрвото есенва се насадени вкупно 1.600 дрвја на територијата на Општина Аеродром.



Исто така, учениците садеа дрвца и во дворовите на основите училишта и на детските градинки.

Жителите на Општина Аеродром, пак, имаа можност да се

вклучат во големата есенска акција на садење дрвја на локацијата Брњарци, за која имаше организиран превоз.

Цел на оваа акција и на есен-

ското садење во соработка со Град Скопје е да се подобри еколошката клима во Општина Аеродром и во Градот Скопје и да се зголеми бројот на насадени дрвја.





ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.

Драги читатели, Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најсладки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:

vesnik@aerodrom.gov.mk



„Изгрејсонце“ - Ксенија Тодорова



„Зајдисонце“ - Маја Христовска



„Пронајди го мачето“
Марјан Георгиев



„Пајак“ - Марио и Бети



„Есен во Аеродром“
Славко Белазелкоски



„А за Аеродром, Сонце за топлина и гостопримство“ - Стојан Тоше Николовски



„Облаци над Аеродром“ - Филип Тодоров



„Небото, крстот и смогот“
Билјана Стеваноска

„СРНИЧКИТЕ“ РЕЦИКЛИРАА СО ИМАГИНАЦИЈА



Во рамки на проектот „Рециклирање со имагинација“ децата од ЈДГОА „Срничка“, имаа можност да се дружат со едукатори од ЈП „Комунална хигиена“ и заеднички да изработуваат различни творби од отпаден материјал.

Едукаторите ги запознаа со правилното рециклирање отпад и им понудија добри животни практики кои овозможуваат намалување на мешаниот отпад.

СПОРТСКИ ИГРИ ВО „СРНИЧКА“

Дечињата од градинката „Срничка“ се натпреваруваа во спортските игри кои традиционално се одржуваат во соработка со СОС Детско село Македонија.

Овие активности се реализираат со цел кај децата да се развие свеста за значењето на традицијата и сегашноста, созда-

вајќи подобра основа за иднината.

Традиционалните детски игри се дел на народната култура и во нив е сочувано педагошкото искуство на многу генерации. Да се сочува традицијата и да се вткае во сов-

ремените текови, е предизвик за



сите вработени во воспитно-образовниот процес.

БУБАМАРИТЕ ЈА ИСПРАТИЈА ЕСЕНТА



Градинката „Буба Мара“ за децата од сите воспитни групи реализираше активности по повод испраќање на есента, како есенска прослава со работилници на кои беа изработени разни творби од есенски плодови, лисја, шишарки, а се готвеше и здрава храна.

Исто така, се прикажаа и театарски претстави подготвени од воспитувачите, како „Чадорот на мечката“, „Животни во есен“, а беа организирани и изложби, на кои учествуваа и родителите.

„СРНИЧКИТЕ“ НАПРАВИЈА ГРАД ОД КОЦКИ

Децата од градинка „Срничка“, по повод 13-ти ноември, Денот на ослободувањето на градот Скопје, беа во посета на детскиот културен центар „Карпош“, каде под мотото

„Да го изградиме нашиот град“ беше одбележан овој празник, а дечињата се вклучија во симболична изградба на импровизиран град од коцки.



ГОТВАЧ ЗА ЗДРАВА ХРАНА ВО ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“



На 18.11.2015 година, во ООУ „Лазо Ангеловски“ беше промовиран Готвач за здрава храна во рамки на проектот „Воведување на претприемачкото учење во образовниот систем на Република Македонија“. Готвачот содржи збир на рецепти за здрава и избалансирана храна, во чија подготовка помогнаа дел од учениците, родителите и наставниците.

Инаку, од минатата учебна година ООУ „Лазо Ангеловски“ се вклучи во пилот-проектот за воведување на претприемништвото како дел од наставниот процес, со цел да го интегрира претприемништвото во наставните планови и програми од VI до IX одделение со поддршка на Европската унија.

Исто така, учениците од ООУ „Лазо Ангеловски“ на 27.11.2015 година на децата од ЈУДГ „Буба Мара“ им ја презентираа театарската претстава на тема „Здрава храна“.

ГОТВАЧ ЗА ЗДРАВА ХРАНА
ЗБИРКА РЕЦЕПТИ
ОД УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ ОД
ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ - СКОПЈЕ



„Господарот на кукавицата“

ТРАДИЦИЈА ИЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈА? ПРАШАЊЕ Е СЕГА

Тоа е комедија на апсурдни ситуации, каде се кршат копјата меѓу народните вредности и глобализацијата со нејзините мани

На 14-ти декември во Театар Комедија се одигра премиера на претставата „Господарот на кукавицата“, комедија во која старецот Никодим (Рубенс Муратовски) од Галичник, никако да умре, па затоа синот Серафим (Атанас Атанасовски) и внукот Херувим (Валентин Костадиновски) сакаат да се ослободат од него и го носат во старечки дом во Скопје.

Откако од медицинскиот персонал на домот дознаваат дека татко им преку ноќ станува „скапоцен старец“, го грабнуваат од домот и си го враќаат во Галичник. Но, каква е цената што треба да ги платат среброљубието и жедта за власт кај помладите и кој е господарот на кукавицата од цезиумскиот часовник на Европа, се дознава преку итроштините на старецот Никодим.



Господарот на кукавицата е комедија со голема мера на апсурдни ситуации, каде се кршат копјата меѓу народните вредности, скромноста, послушанието од една страна и од друга страна глобализацијата со сите нејзини мани и недоследности. Во домот на дедо Никодим или традицијата мака мачи со новоиспилената глобализација, или пак, таа - глобализацијата не може да им го пофати крајот на нашите традиционални семејни вредности.

Претставата „Господарот на кукавицата“ е работена по текст на Венко Андоновски, а во режија на Андреј Цветановски. Сценографското решение е на Милан Несторов и Сергеј Светозарев, музиката е на Оливер Јосифовски, костимите се на Александар Ношпал, а драматург на претставата е Дарко Спасов.



ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

КОГА СИ ВО НЕВОЛЈА ЧУКНИ НА ВРАТАТА НА СВОЈОТ ПРИЈАТЕЛ, АКО НЕ ТИ ЈА ОТВОРИ ВРАТАТА ЌЕ ТИ ГИ ОТВОРИ ОЧИТЕ.

ФЕЈСБУК

Разговараат две баби.
- Внуката ќе ми се мажи.
- Прекрасно. А од каде е младоженецот?
- Од фејсбук. Не знам каде е точно тоа, ама од таму бил.

Снешко фатен на дело како си одбира нос



МАЖИТЕ СЕ ДРУЖАТ НАВРЕДУВАЈЌИ СЕ ЕДЕН СО ДРУГ, БЕЗ ТОА ВИСТИНСКИ ДА ГО МИСЛАТ. ЖЕНИТЕ СЕ ДРУЖАТ ЛАСКАЈЌИ СИ ЕДНА НА ДРУГА, БЕЗ ТОА ВИСТИНСКИ ДА ГО МИСЛАТ. (БЕТИ ВАЈТ)

ЖИВЕАТ СО ТЕЛЕФОН ВО РАКА...

Живеат со телефон во рака, а кога ги бараш:

- Ми се полнеше батеријата.
- Го заборавив во кола.
- Ми го украдоа.
- Им го подарив на вонземјаните.



Како да ги заштитиме најмалите од чести инфекции



д-р Звезда Спасовска,
специјалист-педијатар,
ПЗУ „Среќно дете“

Најповолен период за ширење на инфекциите е есента и зимата, бидејќи децата често престојуваат во затворени простории, најчесто во детските колективи како градинки, училишта, игротеките и слично. Престојот во загреана просторија со топол и сув воздух, која е недоволно проветрена е голем ризик за развој на инфекција поради лесно ширење на вирусите и бактериите преку кивање, кашлање, допир со разни предмети, играчки и слично. Овој начин на инфекција е особено значаен кај децата во помалата возраст, бидеј-

Треба особено да се обрне внимание на природните состојки, кои имаат докажан позитивен ефект врз имуниот систем како лукот, медот, прополисот, ехинацеата, маџунот, матичниот млеч, аронијата...



ќи нивните постапки се специфични, односно тие не знаат да го издуваат нивното носе, да ставаат рака кога кашлаат, да си ги измијат рацете по контакт, сите предмети ги осознаваат преку ставање во уста и слично. Поради тоа, кај децата под третата година треба да се избегнува престој во колективи односно градинки, бидејќи имунитетот на детето е сè уште во

развој и тој не може да одговори соодветно на сите инфекции, со кои детето ќе се судри во градинката. Честите заболувања на оваа возраст и евентуалното користење антибиотици може да доведе до секундарен имун дефицит.

За да ги заштитиме децата и да го подобриме нивниот имунитет треба да се погрижиме да се исхрануваат здраво со внес на многу течности и консумирање здрави продукти како месо, млечни производи, свежо овошје и зеленчук. Треба особено да се обрне внимание на природните состојки, кои

КОГА СЕ ВЕСЕЛИ И СРЕЌНИ ДЕЦАТА ИМААТ ПОМАЛИ ШАНСИ ДА СЕ РАЗБОЛАТ



имаат докажан позитивен ефект врз имуниот систем како лукот, медот, прополисот, ехинацеата, маџунот, матичниот млеч, аронијата и друго. Поради пократките престои надвор во зимскиот период од годината се појавува недостиг на витаминот Д, кој е битен не само за растот на коските, туку и за имуниот систем. Поради тоа се препорачува дополнителен внес на витамин Д во форма на капки

или рибино масло. Цинкот е, исто така, минерал што го зацврстува имунитетот, затоа треба да се обезбеди преку продукти кои го содржат како месо, јајцата, грав, пченични нукулци и сл. Додавањето пробиотици, кои помагаат за развој на нормалните бактерии во цревната флора, исто така, влијае на подобрување на имунитетот.

Децата треба да имаат добар, квалитетен и доволно долг

одмор. Недостатокот на сон и немирното спиење може да ги направи поподложни на инфекции. Расположението, исто така, влијае на имунитетот, односно кога се весели и среќни имаат помали шанси да се разболат. Чести прошетки, редовна физичка активност, престој на чист воздух надвор од градската средина битно влијае врз нивниот здрав развој и расположение.





Совети за новогодишно уредување по фенг шуи

СЕКОЈ ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО ДА ПОСТАВИ БАРЕМ ЕДЕН УКРАС НА ЕЛКАТА!



Со оглед на тоа што фенг шуи има за цел креирање смирен и хармоничен простор, еве неколку фенг шуи совети за намалување на стресот и уживање во новогодишните празници!

Пред сè, треба да се знае дека простор, кој е натрупан со многубројни украси и мебел за многумина делува клаустрофобично, што предизвикува нервоза. Затоа, пред внесувањето на новогодиш-

ната елка и другите декорации, отстранете ги помалите парчиња мебел и максимално растоварете го просторот, со што ќе ја намалите напнатоста. Дрвото, се разбира, со својата големина треба да одговара на големината на просторот.

Зимзеленото дрво симболизира долговечност и пријателство. Според фенг шуи не е сеедно во кој дел од домот, односно дневната соба ќе се постави елката. По-

волни места за ова се исток, југо-исток и југ.

Во случај елката да е поставена на север, украсете ја со стаклени декорации со сина, бела, сребрена и златна боја.

Кога дрвото е поставено на западната или на северозападната страна на домот, поволни декорации се оние во жолти и црвени тонови, додека белата и сребрената боја не се препорачуваат.



За поквалитетна поврзаност на семејството, пожелно е секој член на семејството да постави барем еден украс на елката, бидејќи со овој чин тој внесува и сопствена енергија.

Иако црвената и златната боја се меѓу најзастапените бои кај новогодишното украсување, треба да се обрне внимание на нивната застапеност. Заедно со другите сјајни предмети, свеќи и благи крем-нијанси, преголемото присуство на овие бои може да придонесе до претерана јанг енергија, која исто така создава раздражливост.

Фенг шуи советува и употреба на ароматични масла, со кои освен освежување на воздухот се постигнува и балансирање на енергијата во просторот.

Доколку имате во домот камин, поставување свеќи покрај каминот овозможува зајакнување на енергетските центри.



ОБЛЕЧИ ПОРТОКАЛОВО ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ!

Општина Аеродром се приклучи кон кампањата со која се одбележа Меѓународниот ден за елиминирање на насилството врз жените. Глобалната кампањата започна на 25-ти ноември – Светски ден за борба против насилство врз жените и девојчињата и има за цел да ја подигне нивната свесност за преземање на конкретни мерки за прекинување на насилството, бидејќи секое развивање на свесноста за одреден проблем е првиот чекор кон негово препознавање и решавање, а со тоа и негово искоренување.

Обединетите нации овие 16 дена ги одбележуваат со портокалова боја, а мотото на кампањата за оваа година беше „16 дена активизам за спречување на насилството врз жените и девојчињата“.

Статистичките податоци укажуваат на фактот дека дури 70 проценти од жените во светот биле жртви на некаков вид насилство во текот на својот живот, а некои од нив за тоа и не биле свесни, односно не го препознале насилството кое може да се манифестира во најразлични форми.

Секоја трета жена во светот е жртва на физичко или сексуално насилство, кое е најчесто извршено од страна на нејзиниот интимен партнер.

Кампањата „Обој го светот во портокалово“ подразбира најразлични активности како дебати, симболични собири, осветлување на важни споменици и објекти со портокалово светло, кое е симбол на светлата и оптимистичка иднина, без насилство.

Истражувањата спроведени во Светската здравствена организација укажуваат на тоа дека насилството врз жените има долгорочни последици врз нивното психичко и физичко здравје. Жените кои живеат со насилен партнер почесто страдаат од депресија, прекумерно конзумираат алкохол, почесто се соочуваат со несакана бременост и абортус, како и сексуално преносливи инфекции меѓу кои и ХИВ.

За жал, случаи на семејно насилство и насилство врз жените е присутно и во нашата земја, но поголемиот дел од нив жените не ги пријавуваат најчесто поради срам и стигматизација од околината.

Форум за личен развој

ТРУДЕТЕ СЕ ДА БИДЕТЕ НАЈДОБРАТА ВЕРЗИЈА ОД СЕБЕ!

На 16.12.2015 година на Скопскиот саем се одржа „Форум за личен развој“, во организација на Бизнис центарот на Скопскиот плански регион, Општина Аеродром и Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“.

На програмата можеа да се проследат презентации од двајца реномирани експерти за личен развој, Џад Долфин и Катерина Ангеловска, кои го насочија вниманието кон тоа како правилно да се менаџира сопственото време, како и кон „мапирање“ на мозокот, кое е всушност алатка со која можат да се зголемат сопствените способности за решавање на проблемите, а со тоа да се движиме напред.

„Луѓето треба да се трудат да бидат најдобра верзија од себе, да ја пронајдат големината и моќта во себе, како и да живеат живот во хармонија со љубов и радост“, беше истакнато на Форумот.

„Сè што ни се случува во животот е судбина која



ние самите ја креираме и сè е онака како што треба да биде. Успехот не значи што имаш, успехот значи како се чувствуваш, како се чувствуваш сега и овде и дека со копнежот по одредена мисија, тоа ќе го постигнеме“, посочија експертите.

СО ФЛАЕРИ ПРОТИВ ОПАСНОСТИТЕ ОД ПОЖАР



На 27.11.2015 година Општинскиот противпожарен сојуз „Аеродром“ пред ТЦ „Бисер“ организираше кампања за заштита од пожари за време на грејната сезона под мотото „Топол дом без пожари“.

За време на акцијата членови на сојузот, како и ученици од ООУ „Димитар Македонски“, членови на секцијата за противпожарна заштита, на граѓаните им делеа летоци со едукативна содржина за опасностите за заштита на домовите од пожар при користење грејни тела во своите домови.

Граѓаните имаа можност да добијат инструкции и совети од стручните лица на Општинскиот противпожарен сојуз „Аеродром“ како да се заштитат од опасностите од пожар.

Здружение „Во мојот свет“

НАСКОРО ПРВИОТ ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО АЕРОДРОМ



Здружението на граѓани за третман на лицата со аутизам, АДХД и аспергеров синдром „Во мојот свет“ наскоро во Општина Аеродром ќе го отвори првиот Дневен центар за лицата со аутизам. Станува збор за Центар за сензорна терапија за лица со аутистичен спектар на нарушувања.

Аутизмот тивко и сè повеќе навлегува во нашите домови. До неодамна дури никој не сакаше ни да зборува за овие состојби, ги вртевме настрана погледите. Бројот на лицата со овие нарушувања е сè поголем во светот и кај нас. Во нашата земја од ден на ден стануваме сè посвесни за овие состојби и значителен број луѓе се здружуваат за да помогнат.

Креативниот тим на Здружението „Во Мојот Свет“ се обидува да и помогне на оваа група граѓани во нејзиното секојдневие. Преку новиот Центар и преку голем број проекти и активности тој е насочен кон подигнување на јавната свест и одговорност во општеството за овој проблем. Во таа насока неодамна почна да се издава и првото списание за аутизам „Досие сино“, кое на едноставен и лесно прифатлив начин настојува да ја подигне јавната свест и да го едуцира населението, а пред сè младите.

Сината боја е бојата на аутизмот, затоа би било убаво ако дел од нашите размислувања и активности ги обоиме сино и насочиме кон едно похумано живеење. Сите ние имаме свој свет во кој опстојваме, но нивниот е посебен, навистина само нивен.



На овој начин Здружението се обидува да допре до секого и да помогне лицата со аутистичен спектар на нарушувања да бидат прифатени од градинка до работното место и насекаде и секогаш во опкружувањето во кое опстојуваат.



ВЕСНИКОТ „АЕРОДРОМ“ СЕ ДИСТРИБУИРА СПАКУВАН ВО НАЈЛОНСКА КЕСА

Почитуван градоначалник на Општина Аеродром, г. Коневски,
Ве молам весникот што го издава Општинава и што се дистрибуира до секој стан на територијата на општината, да биде доставен на покултурен начин, а не на простирка пред врата, каде се бришат чевли. Едно време весникот беше или во пластична фолија или во кеса. Знам дека е тоа додатен трошок, ама вака се девалвираат и Вашето потрошено време и народните пари.

Со почит,
Е.Т.

Почитувани,
Ви благодариме на укажаната сугестија. Како што веќе можевте и самите да видите, почнувајќи од минатиот број на весникот, од број 67, тој почна да се дистрибуира спакуван во најлонска кеса.

Со почит,
Општина Аеродром

Почитувани,
Благодарам за прифатената критика во врска со весникот на Вашата општина. Веќе овој број се дистрибуира во пластична фолија.

Со почит,
Е.Т.



ПРИСТАПНА РАМПА ПРЕД ОУ „ГОРГИЈА ПУЛЕВСКИ“

Почитувани,
Јас сум родител на дете со посебни потреби, кое учи во ОУ „Горгија Пулевски“, кое е ИНКЛУЗИВНО училиште. Ние живееме во Маџари, но бевме принудени да ја запишеме нашата ќеркичка во ова училиште, бидејќи ниедно од училиштата во наша околина во Општина Гази Баба не се инклузивни и немаат изградено дури ни елементарни потреби за вакви деца, како што е рампа за влез во училиште или соодветен тоалет. Мојата сопруга со сопствено возило го носеше секој ден детето на училиште мината година и во текот на целата учебна година мака мачеше со пристапот во училиштето. Бидејќи проблемот останува и годинава, си земав за право да се обратам до Вас со оваа моја молба и искрено се надевам дека ќе преземете одредени активности да се реши овој проблем.

Со почит,
Д. Ј.

Почитувани,
Би сакале да Ви изразиме благодарност што се обврнавте до Општина Аеродром и да Ве информираме дека Одделението за комунални работи наскоро ќе постави заштитни П-препреки и ќе направи закосен рабник како пристапна рампа. Доколку имате дополнителни прашања или слични барања, Ве молиме да се обртите на телефонскиот број 2401-534.

Со почит,
Општина Аеродром

ПРЕПИСИ НА РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ДАНОЦИ

Почитувани,
живеам на булеварот „АСНОМ“, но сè уште не сум добила решение за данок на имот за 2015 година, што не било случај изминатите години. Град Скопје ме упати на вас.

Однапред благодарам,
Д. Ј.

Почитувани,
Во ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ДАНОЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ во Општина Аеродром (соба 13), можете да добиете препис на Вашето решение за данок. Тоа може да го сторите секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот, а со себе понесете ја личната карта на оној, на кого што гласи решението.

Со почит,
Општина Аеродром



СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Итна медицинска помош 194
Пожар и елементарни непогоди 193
Центар за известување и тревожење 195

Градинки

Срничка 2455 512
Буба Мара 2434 530

Основни училишта

Блаже Конески 2469 746
Браќа Миладиновци 2460 479
Ѓорѓија Пулевски 2455 510
Љубен Лапе 2450 220
Лазо Ангеловски 2430 324
Димитар Македонски 2440 011
Гоце Делчев 2438 288
Александар Македонски 6152 513

Средни училишта

Владо Тасевски 2464 123
Димитар Влахов 2464 590
Марија Кири Склодовски 2452 189

Библиотеки

Јане Сандански 2466 474
Кирил Пејчиновиќ 2450 449
Рајко Жинзифов 2443 450

Цркви

Света Троица 2763 337
Свети Петар и Павле 2439 722
Свети Пророк Илија 2460 825

Полиција 192

ПС Аеродром 2432 362, 3142 408
ПС Драчево 2763 330, 2794 111
ПС Кисела Вода 3223 410, 3142 403

Амбуланти

Јане Сандански 2463 277
Лисиче 2440 810
Пелагонија 2460 478

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА:

080052222

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа 2400 970
Пријавница 2401 511
Контакт со граѓани 2401 555
Локален економски развој 2401 542
Правна служба 2401 556
Човечки ресурси 2401 538
Урбанистички планови 2401 529
Осветлување 2401 533
Комунална инспекција 2401 521
Градежна инспекција 2401 521
Инспекција за домување 2401 521
Инспекција за животна средина 2401 521
Финансии 2401 513
Буџет 2401 536
Сметководство 2401 535
Даноци, такси и други приходи 2401 537
Данок на имот 2401 553
Јавни набавки 2401 548
Образование и култура 2401 517
ИТ 2401 530
Социјална заштита 2401 518
Архива урбанизам 2401 525
Совет на Општина Аеродром 2401 512
Инспекција 2401 522
Животна средина 2401 552
Урбанизам 2401 528
2401 529
2401 545
Комунално одделение 2401 532
2401 534
2401 540

Јавно осветлување

ЕВН 3205 000
„КОД“ 2672-196

Јавни претпријатија

ЈП „Водовод и канализација“ 2443 129
2469 844
ЈП „Паркови и зеленило“ 2464 272
ЈП „Комунална хигиена“ 3216 644
075/506 090
Оџачарски услуги 2440 293

